

## МОЛБА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОЛНОМОШНО ЗА ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА

По договор за финансиски лизинг бр.

### Информација за корисникот на лизинг

Назив на корисникот на лизинг

Матичен број (Правни лица):

ЕМБГ (Физички лица):

Адреса за кореспонденција

Место:

Адреса:

Лице за контакт:

Име и презиме:

ЕМБГ:

Моб. телефон на лицето за контакт:

Друг моб. телефон:

Фиксен телефон:

Друг фиксен телефон:

E-mail:

Факс:

**СО СЛЕДНОТО ВЕ ИЗВЕСТУВАМ ДЕКА САКАМ ДА ГО КОРИСТАМ ЗАКУПЕНИОТ АВТОМОБИЛ ОД МЕНЕ/ ДРУШТВОТО ПРЕТСТАВУВАНО ОД МЕНЕ СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ:**

### Информација за превозното средство:

Марка:

Пополнува службеник на давателот на лизинг

Број на каско полиса:

Модел:

Платена до:  ден/месец/год.

Регистрација:

Начин на плаќање:  еднократ  2 рати  4 рати

Шасија број:

Бр. на полиса за АО:

Боја:

Датум на издавање:  ден/месец/год.

### АВТОМОБИЛОТ ЌЕ БИДЕ УПРАВУВАН:

Лично од мене

\*Ополномоштено лице од мене:

### Информација за лицето кое ќе го управува автомобилот во земјата:

Име и презиме:

ЕМБГ:

Број на лична карта:

Важечка до:  ден/месец/год.

Постојана адреса:

Место:

Адреса:

Врска со корисникот на лизинг

Мобилен телефон:

Копија од пасош:

Копија од лична карта:

Копија од возачка дозвола:

Датум:

Потпис на корисникот на лизинг: \_\_\_\_\_ (печат на правното лице)

Пополнува службеник на давателот на лизинг

Проверил: \_\_\_\_\_ (потпис)

Име и презиме на службеник: \_\_\_\_\_

Датум на проверка: \_\_\_\_\_